

МЕСЕЦОТ НА ЛЉУБОВТА

28 идеи за 28 дена во Февруари

Интересни совети, слатки идеи и мали волшебни трикови за секој ден во месецот, со кои ќе ја задоволите саканата личност!



Вторник: појадок во кревет 1

1 февруари пристигна, со што официјално започнува месецот на љубовта. Изненадајте ја саканата личност со појадок в кревет. Месецот нека ви започне романтично!

Среда: време е за ручек за двајца 2

Секој ден нека биде посебен. Посетете го/ја партнерот/ката на работа и поканете го/ја на ручек. Изберете го омилените ресторан и не заборавате да резервирасте маса.

Четврток: омилена музика 3

Партнерот/ката сака музика?



Симнете ги омилените песни, снимете ги на диск и ставете го под перницата, со убава љубовна порака!

Петок: сауна и релаксација 4

Напорен крај на неделата? Уживајте во сауната во најблискиот спа центар.

Освен што е здрава и релаксирачка, сауната може да биде и романтична.

Сабата: романтичен филм 5

И викендот нека биде романтичен.

Разубавете го со романтичен филм. Препорачуваме некои од хитовите: „Дипломец“, „Дух“, „Казабланка“, „Убава жена“...

Недела: време е за прошетка 6

Оваа недела посветете ја на најсаканата личност. Отидете на прошетка во природа или уживајте во старите слики со чаша вино. Вратете ги спомените од првиот состанок, од свадбата..

Понеделник: нов почеток 7

За пријатен почеток на неделата, пратете му/и љубовна смс штом ќе пристигнете на работа.

Тоа сигурно ќе го направи денот поубав и ќе го олесни почетокот на работната недела.

Вторник: подгответе ужина 8

Изненадете го љубениот/ната носејќи му/и ужина на работа.

Додадете нешто слатко за десерт.

Среда: љубовни пораки 9

Во станот, на фрижидерот, во плакарот, на прозорецот... залепете пораки зошто го сакате својот партнер толку многу.



Четврток: погледнете во ѕвездите 10

Во ведрата зимска ноќ, облечете се топло и излезете од градот. Со себе понесете термос со топол чај и колачиња и избројте колку ѕвезди ви се смешкаат од небото.

Петок: време е пријателите 11

Организирајте средба со пријателите кои партнерот/ката не ги видел/а одамна. Резервирајте маса во омиленото кафе и дозволете им сами да ги вратат спомените. Ова нека биде изненадување.

Сабата: малку поинаков ручек 12

Оваа сабота, ручекот нека биде малку поинаков. Отидете заедно на пазар и купете храна која е природен афродизијак: јагоди, остриги, кавијар, чоколадо, шампањ... и имајте еротски ручек.

Недела: подгответе слатки заедно! 13

Направете го омилените десерт со партнерот!



Понеделник: Св. Валентин! 14

Изненадете го/ја партнерот/ката. Подгответе романтична вечера за двајца. Направете го тоа најдобро што можете. Завршете ја вечерта со масажа!

Вторник: ден за забава 15

Кога последен пат сте се забавувале со партнерот? Кој вели дека не можете да се забавувате оваа недела?

Одете на куглање и зачинете ја играта со љубовен облог. Победникот добива...

Среда: мирисливи свеќи 16

Веќе сме на средина од неделата, па одвојте некој момент за себе. Запалете мирисливи свеќи, пуштете смирувачка музика и посветете си време на себе и на своите мисли.

Четврток: вистински ден за уметност 17

Сакате да посетувате галерии, музеи, театри и опера? Отидете на некоја претстава или посетете го најблискиот музеј. Уметноста секогаш буди нови чувства во нас. Обидете се, нема да зажалите.

Петок: лизгање на мраз 18

Петок: лизгање на мраз
Кога последен пат сте биле на лизгалиште? Се секавате колку е забавно? Отидете и забавувајте се.



Сабата: пријатна вечер со коктел 19

Зачинете ја саботната вечер со домашен коктел. Потребни ви се: 0,2 дл Blue Curacao ликер, 0,3 дл вотка, 0,6 дл лимонада и мраз. Декорирајте со лимон.

Недела: патување низ Македонија 20

Сте биле некогаш на авантуристичко патување низ Македонија? Не? Ова е вистинското време. Влезете во автомобилот и тргнете, без карта, без цел и преголеми очекувања.

Понеделник: запишете се на часови по танц 21

Танцот е одлична вежба, а во исто време е забавен. Танцувајќи ќе научите да се движите хармонично со партнерот и ќе го запознаете подобро физички. Танцот, исто така, е навистина секси.



Вторник: вечера во кревет 22

Разгалете се со вечера в кревет.

Појадците се забавни, но вечерата в кревет е многу поромантична. Внимавајте да не подготвите течна храна. Пријатно јадење.

Среда: малку поинаква игра 23

Доколку сакате да ја освежите интимата и малку да ја зачините, отидете во секс-шоп и купете нова, еротска долна облека и некоја интересна секс играчка.



Четврток: ммм чоколадно фонду 24

Потребни ви се 200 гр. чоколадо, 250 мл. слатка павлака, 2 лажици путер, 2 лажици рум и секако, јагоди. Истопете го чоколадото заедно со путерот, потоа додадете ги павлаката и румот. Потоа... макајте со овошјето.

Петок: јога за релаксација 25

Јогата ги засилува телото и умот. Ви помага целосно да се опуштите.

Јогата ќе ви помогне вистински да го растегнете и разбудите телото.

Сабата: време е за забава 26

Кога последен пат сте биле на забава со партнерот? Не се двоумете, облечете нешто убаво и отидете на танцување. Не заборавате, никогаш не сте премногу стари за забава.

Недела: ден в кревет 27

Ако сте танцувале претходната ноќ, ќе ви биде повеќе од мило неделата да ја поминете в кревет.

Најубави се утрата поминати в кревет, со појадок и добар филм.

Понеделник: нов почеток 28

Месецот веќе заврши? Се надеваме дека ги следевте нашите идеи за продолжување на Св. Валентин во текот на целиот месец.

Запомнете, вашата љубов можете да ја искажувате секој ден!